



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Број 29/2015

Пробиштип 02.03.2015 година

Излегува по потреба

Врз основа на член 50, став 1, точка 3, од Законот за Локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2005) и член 38, став 1, од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005), Градоначалникот на општина Пробиштип го донесе следното:

РЕШЕНИЕ **за објавување на актите на Советот на општина Пробиштип**

I. Се објавуваат актите донесени од Советот на општина Пробиштип на седницата бр.29 одржана на ден 27.02.2015 година, во Службен гласник на општина Пробиштип и тоа:

1. Информација за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на општина Пробиштип во текот на 2014година од МВР ПС Пробиштип бр.26-305/3;
2. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015година бр.26-305/4;
3. Стаутарна одлука за изменување и дополнување на стаутот на општина Пробиштип заради воведување на Форум во заедниците бр.26-305/5;
4. Правилник за организирање и одржување на форумите во заедницата во општина Пробиштип бр.26-305/6;
5. Одлука за продажба и закуп на недвижен имот во сопственот на општина Пробиштип бр.26-305/7;
6. Изменување и дополнување на програмата за урбанистичко планирање на општина Пробиштип за 2015година бр.26-305/8;
7. Програма за дополнување на програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.26-305/9;
8. Елаборат и збиен преглед на настанати штети од елементарни непогоди настанати во јануари 2015година на подрачјето на општина Пробиштип;
9. Оперативен план за заштита и одбрана од поплазни води бр.26-305/10;
10. Програмата за екскурзии со учениците од трето и шесто одделение од ООУ „Никола Карев“ – Пробиштип бр.26-305/11;
11. Заклучоци по молби и барања бр.26-305/12.

II. Решението влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/14
02.03.2015. година
Пробиштип

**ГРАДОНАЧАЛНИК НА
ОПШТИНА ПРОБИШТИП**
Тони Тоневски с.р.

Врз основа на член 51 став 1, а во врска со член 21 став 1 точка 35 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр. 4/2005) и член 36, став 1, точка 13 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 25, став 1 од Законот за полиција (Службен весник на РМ бр.114/2006, бр.119/2013 и бр.41/2014), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на Општина Пробиштип во текот на 2014 година, бр.26-297/1 од 19.02.2015 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2014 година

1. СЕ УСВОЈУВА Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2014 година, бр.26-297/1 од 19.02.2015 година, поднесена од МВР Полициската Станица Пробиштип со следниве препораки:

- При доставување на наредната Информација од страна на ПС Пробиштип до Советот на општина Пробиштип, да се дадат прегледни споредбени податоци по години, вметнати во соодветни табели;
- Се задолжува Градоначалникот да изготви сообраќаен Проект врз основа на Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата, во кој Проект би се опфатиле ограничувањата на брзината, режимот на сообраќајот по улиците низ градот и локалните патишта, вертикалната и хоризонталната сигнализација, ограничување на движењето на тешки товарни возила и сл.;
- Да се стапи во контакт со ЈП Македонија пат за да се изнајде решение за регулирање на сообраќајот на регионалниот пат Е1205 т.е. од влезот на градот до излезот по улицата Миро Барага и
- Градоначалникот да свика состанок на Локалниот совет за превенција со цел да се анализираат проблемите во општината, со посебан акцент за присуството на малолетниците во угостителските објекти и точењето на алкохол на малолетниците.

2. Составен дел на овој Заклучок е Информацијата за јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата на подрачјето на општина Пробиштип во текот на 2014 година бр.26-297/1 од 19.02.2015 година поднесена од МВР Полициска Станица Пробиштип.

3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-305/3
27.02.2015 година
Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен Весник на РМ бр.64/2005, 2008), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година донесе:

ОДЛУКА

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши измена на распоредот на средствата на Буџетот на општина Пробиштип за 2015 година на следниот начин:

Потпрограма и назив на потпрограма
Потставка и опус на потставката

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

	Буџет	Самофинан.	Дотации	Донации	Кредити
464990 Други трансфери	0	0	30.000	0	0
464990 Други трансфери	0	0	43.000	0	0
464990 Други трансфери	0	0	- 43.500	0	0
464990 Други трансфери	0	0	- 30.000	0	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/4
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Статутот на Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на Република македонија бр.5/2002) и член 119 од Стаутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005 и 26/2014), Советот Општина Пробиштип, на предлог на Градоначалникот на општина Пробиштип, на седницата одржана на 27.02.2015 година, донесе:

СТАТУТАРНА ОДЛУКА

за измување и дополнување на Статутот на општина Пробиштип

Член 1

Во Статутот на Општина Пробиштип во Глава IV Облици на непосредно учество на граѓаните во одлучувањето на општината точкат д)Јавни трибини, анкети и предлози се менува и гласи: „Јавни трибини, анкети, предлози на граѓаните и форуми на заедницата“

Член 2

По член 82 се додава нов член 82-а кој гласи:

Градоначалникот и Советот на Општина Пробиштип по сопствена иницијатива организираат форуми на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во Општина Пробиштип, заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и приоритети, предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата.

Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да се покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да подржат проекти во интерес на Општината.

Барањето од ставот 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на Општината, кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на единицата на локалната самоуправа одлучува дали иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со Правилник што го донесува советот на единицата на локалната самоуправа по предлог на градоначалникот.“

Член 3

Оваа Статутарна одлука влегува во сила осум дена од објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-305/5
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 82-а став 4 од Статутот на Општината Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2002 и 26/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, донесе:

П РА В И Л Н И К

за организирање и одржување на форумите на заедницата во ЕЛС

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредува свикувањето, начинот на работа, одлучувањето и други прашања од значење за одржувањето на форумите на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во локалната заедница по прашања од надлежност на единицата на локалната самоуправа.

Член 2

Форумите се организираат заради јавно расправање или постигнување согласност на локалната јавност за предложените приоритети во документите за стратешки локален развој, за јавни дебати за проблемите и утврдување решенија и приоритети, како и за предлагање и избор на проекти или заради развивање проекти од интерес на заедницата, што финасиски ќе бидат поддржани од општината или заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени финансиски и материјално да пооддржи форумската програма и општински проекти.

Член 3

Форумот на заедницата е воден од страна на независен и надворешен модератор. Во работата на модераторот му помага комодератор.

Форумот се одржува во најмалку 5 (пет) сесии од кои на последната сесија се одлучува за форумските прашања и теми.

Учесниците на форумот се структурирани по работни маси според нивните социјални и економски интереси. Заради поефикасно и подобро организирање на форумот се формираат работни групи и оперативна група, кои се дефинираат со овој Правилник.

Член 4

Постапката за организирање и реализација на форумите е поделена на три фази и тоа:

- Подготвителна фаза;
- Форумска фаза и
- Реализација на заклучоците донесени на форумите.

Поблиските одредби за фазите на форумите се регулираат со Деловникот за работа на форумите на заедницата.

Член 5

Во согласност со темите кои се раправаат, Форумите можат да бидат од следните видови:

- Проектен Форум
- Тематски форум
- Меѓуопштински форум и
- Буџетски форум

Член 6

Проектен Форум

Проектен форум се организира кога сака да се дефинираат приоритетите помеѓу неколку теми и проекти кои се неопходни да се решат во единицата на локалната самоуправа и заедницата. На првата форумска сесија граѓаните одлучуваат која од темите и проектите им е најважна. Избраната тема и проект детално се разработува на следните сесии на форумот.

Член 7

Тематски форум

Тематските форуми се насочени кон веќе одредена тема во која е содржан специфичен и актуелен проблем во единицата на локалната самоуправа. Во овој тип на форум се формираат работни маси само за групите кои се засегнати од тематскиот проблем.

Член 8

Меѓуопштински форум

Меѓуопштинскиот форум се организира кога две или повеќе единици на локалната самоуправа кои имаат исти или слична тема на расправа, а со методата на меѓуопштинска соработка возможно е побргу, поекономично и поефикасно да се реализираат заклучоците од форумот.

Член 9

Буџетски форум

Во Буџетскиот форум тема на расправа е Буџетот на единицата на локалната самоуправа за наредната година. Работните маси се структурирани според страните кои се засегнати од Буџетот на единицата на локалната самоуправа или според надлежностите на единицата на локалната самоуправа и финансирањето на истите.

Член 10

Учесници на форумот

На форумот треба да присуствуваат што е можно поголем број учесници, при што не помалку од 30 лица. Во работата на форумите треба да се почитува неколу принципи при изборот на учесниците и тоа:

- Територијалниот принцип;
- Половата застапеност;
- Етничка застапеност и
- Социо-економска застапеност.

Член 11

Финансирање на форумот

Форумскиот процес по правило се финансира од страна на општината. Општината треба во својот Буџет да предвиди доволно средства за ваквите активности кои спаѓаат во категоријата на непосредно учество на граѓаните во одлучувањето во општината.

Форумскиот процес може да се финансира и од заинтересирани физички и правни лица кои се подготвени да бидат донатори на општината.

II. НАЧИН НА СВИКУВАЊЕ НА ФОРУМОТ

Член 12

Првата сесија на Форумот ја свикува градоначалникот на општината со јавен повик до сите граѓани на општината, невладини организации, заинтересирани партнери за реализација на проекти и сите други заинтересирани субјекти (правни и физички лица), да присуствуваат и рамноправно да учествуваат во неговата работа.

Јавниот повик содржи точен термин и место на одржување на форумот, основни насоки и теми за текот на првата сесија на форумот, како и за видот на форумот.

Член 13

Претставник на општината, како организатор на форумот, на почетокот накусо ги информира учесниците на форумот за текот на форумот во целина, за содржината на одделните сесии на форумот, за структурирањето на форумот, за правата и обврските на учесниците на форумот, за начинот на предлагањето и изборот на темите на форумот, за начинот на гласање, за критериумите и начинот на изборот на проектот и друго.

Член 14

По завршувањето на воведниот дел претставниците на администрацијата на единицата на локалната самоуправа ги изнесуваат темите, проблемите и проектите за кои треба да се дебатира на форумот, за кои треба да се изјаснат учесниците, односно да извршат избор на теми за кои понатаму ќе се дискутира во рамките на форумот.

III. МОДЕРАТОР и КОМОДЕРАТОР

Член 15

Со работата на форумот раководи модератор, што го именува организаторот на форумот, како неутрално лице кое не припаѓа на локалната заедница (не е жител на единицата на локалната самоуправа) ги насочува дискусиите кон темите, проблемите, решенијата, различните концепти и проекти, како и го следи процесот на гласањето и изборот на решенијата, односно проектите.

Форумот има комодератор кој го назначува модераторот на форумот.

Поблиските одредби за правата и обврските на модераторот и комодераторот се уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата.

IV. РАБОТНИ МАСИ

Член 16

На форумот се формираат најмногу 10 (десет) работни маси за расправа и избор на темата.

Работните маси се составени од по 3 (три) до 8 (осум) учесници, согласно со пројавениот интерес и водејќи сметка за тоа работните маси да ги изразуваат специфичните социо-економски интереси и потреби на заедницата, како и водејќи сметка за интересот, стручноста и компетентноста на поединците и за сразмерната полова, етничка и територијална застапеност.

Член 17

На работни маси, со учество на модераторот, се распоредуваат граѓаните, претставниците на бизнис заедницата, невладините организации и други заинтересирани организации, за расправа по прашања од повеќе области определени со Законот за локалната самоуправа (локален економски развој, урбанизам, комунални работи, култура, здравство и социјална заштита, образование, спорт, противпожарна заштита и заштита и спасување итн).

Член 18

Посебни работни маси се организираат за

- администрацијата на општината и
- работна маса на оперативната група.

Работните маси во изборот на темата по правило одлучуваат по пат на консензус.

V. РАБОТНИ ГРУПИ

Член 19

Во временскиот период помеѓу две форумски сесии од учесниците на работните маси се формираат работните групи што имаат задача да ги формулираат предлог решенијата, односно проектите, што произлегле од расправата на работните маси, при што имаат право да даваат предлози и препораки до единицата на локалната самоуправа во врска со прашања од нејзина надлежност, а кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на животот во локалната заедница во целина.

Општината е должна во работата и одлучувањето на форумот во целина и во работата на работните групи да обезбеди соодветна полова, етничка и територијална и социо-економска застапеност на заедниците.

VI. ОПЕРАТИВНА ГРУПА

Член 20

За целосна стручно-техничка поддршка на форумот се формира оперативна група.

Оперативната група која работи под раководство на модераторот и комодераторот е оперативно, а не раководно тело на форумот и е составена од:

- модераторот и комодераторот;
- два претставника на ЕЛС;
- едно лице за односи со јавноста;
- претставници на клучните засегнати страни и
- едно лице задолжено за водење записници од сите состаноци.

Членовите на оперативната група учествуваат во работата на работните групи и им помагаат во работата.

Поблиските одредби за правата и обврските на оперативната група се уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата

VII. ОДЛУЧУВАЊЕ

Член 21

Резултатите од форумите се Одлуки и Препораки кои се однесуваат на прашањата кои се предмет на дискусија во рамки на форумите.

Одлуките и Препораките треба да придонесуваат кон решавање на предметот на дискусија во рамките на форумот.

Усоените Одлуки и Препораки од страна на форумот на заедницата се поднесуваат до локалните власти.

Член 22

Одлучувањето на Форумот се врши по пат на гласање по работни маси, при што треба да се постигне консензус на сите членови на работната маса.

Право на глас во рамките на работните маси имаат членовите кои присуствувале на најмалку 3 форумски сесии.

Работните маси имаат еднакво право на глас во вкупното одлучување на форумот, кое се врши на петата сесија на форумот.

Во зависност од видот на форумот, одлуките донесени на форумот можат да бидат советодавни или задолжителни за органите на општината.

Поблиските одредби за начинот на одлучување и задолжителноста на одлуките донесени на форумот се уредуваат со Деловникот за работа на форумот на заедницата.

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Заради информирање на граѓаните, општината е должна на соодветен начин да ги информира за целокупниот тек на форумот и за активностите кои се преземаат за реализација на усвоените проекти.

Член 23

Во рок од 3 (три) месеци од денот на службената примена на овој Правилник, Градоначалникот на единицата на локалната самоуправа носи Деловник за работа на форумот на заедницата во кој подетално се опишува целокупниот процес на форумот.

Член 24

Овој правилник ќе се применува во рок од 8 (осум) дена од објавувањето во Службениот Гласник на Општина Пробиштип.

Број 26-305/6
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 а во врска со член 66 од Законот за локалната самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 21 став 1 точка 32 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2004 и 26/2011), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, на предлог на Градоначалникот на општина Пробиштип, ја донесе следната:

ОДЛУКА

за продажба и закуп на недвижен имот сопственост на
Општина Пробиштип

Член 1

Со оваа одлука се утврдува недвижниот имот сопственот на општина Пробиштип кој ќе се отуѓува и ќе се издава под закуп, начинот и постапката за негово отуѓување или издавање под закуп, како и продажната вредност на истиот.

Член 2

Продажбата и закупот на недвижниот имот сопственост на општина Пробиштип ќе се изврши во постапка утврдена со Законот за користење и располагање со стварите на државните органи, по пат на електронско јавно наддавање.

Член 3

- Ќе се врши **продажба** на следниот недвижен имот:

1. Деловна зграда на КП бр. 973/1 со вкупна површина од Подрум-74 м2, приземје-168м2 и кат 180 м2, евидентирани во Имотен Лист 5454 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 3.930.403,00 денари.
2. Објект за одмор и рекреација на КП бр. 1/1 со вкупна површина од Приземје-44 м2 и мансарда-46 м2, евидентирани во Имотел Лист 112 за Ко Кундино со утврдена пазарна вредност од 2.036.019,00 денари.
3. Административна зграда на КП бр. 644/1 со вкупна површина од Подрум-37 м2 и Приземје-233 м2, земиште под зграда од 270 м2, двор од 498,6 м2 евидентирани во Имотен Лист 147 за КО Шталковица со утврдена пазарна вредност од 2.632.982,50 денари.
4. Административна зграда на КП бр. 612/1 со вкупна површина од Подрум-18м2 и Приземје 240 м2, земјште под зграда 310,64 м2 и двор 1404,51м2 евидентирани во Имотен Лист 233 за КО Лезово со утврдена пазарна вредност од 697.985,20 денари.

- Ќе се **издава под закуп** следниот недвижен имот:

1. Деловен простор на КП 1018/96 со вкупна површина од 255 м2, евидентиран во Имотен Лист 4748 за КОПробиштип со утврдена пазарна вредност од 12.355.350,00 денари.
2. Деловен простор на КП 1018/96 со вкупна површина од 32 м2, евидентиран во Имотен Лист 4748 за КО Пробиштип со утврдена пазарна вредност од 1.664.190,00 денари.
3. Деловна зграда на КП 1301 со вкупна површина од Подрум 14 м2 и Приземје 236 м2, земјиште под зграда 288 м2 и двор од 1943 м2, евидентирани во Имотен лист 57 за КО Лесново со утврдена пазарна вредност од 3.188.837,00 денари.
4. Деловна зграда на КП бр. 1277 со вкупна површина од Приземје-69 м2 и кат-66 м2 и земјиште под зграда од 103 м2, евидентирани во Имотен Лист 57 за КО Лесново со утврдена пазарна вредност од 1.205.477,00 денари.

Член 4

За недвижниот имот кој ќе се продава почетната цена за продажба претставува проценетата пазарна вредност намалена за 30%.

Член 5

За недвижниот имот кој ќе се издава под закуп почетна цена за месечната закупнина изнесува 0,5 % од проценетата пазарната вредност на недвижноста.

Член 6

За спроведување на постапката за јавно наддавање Градоначалникот на општина Пробиштип ќе формира Комисија за продажба со следниот состав, Претседател, член и нивни заменици од редот на општинската администрација и член и заменик член од редот на Советот на општината.

Член 7

Одлуката стапува во сила осум дена од објавувањет во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/7
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3, член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 6,7 и 11 од Статутот на Општина Пробиштип („Службен гласник на Општина Пробиштип“ бр.4/2005), а во врска со член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. весник на РМ“ бр. 51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011, односно пречистен текст 60/2011, 53/2012, 144/2012), Советот на Општина Пробиштип ја усвои следната:

**ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2015 ГОДИНА**

Се врши измена и дополнување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Пробиштип за 2015 година бр.07-1455/6 од 27.11.2014 година (Службен Гласник на Општина Пробиштип бр.26 од 01.12.2014 година) во делот:

Член 1

После точката 1.2.6 се додава нова точка 1.2.7 која гласи:

1.2.7 ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН-ДУП ЗА УРБАН БЛОК 2.1-дел ГП бр.19,20,21,22 и 23 („Линеа Прима,“) со П= 3,3 Ха

Класи на намени од групата Г производство, дистрибуција и сервиси: Г1 тешка и загадувачка индустрија и компатибилни класи на намени Г2, Г3 и Г4 со максимално дозволено учество од 30% од основната намена. Г2 лесна и незагадувачка индустрија, Г3 сервиси, Г4 стоваришта; Д2 заштитно зеленило, Д1 парковско зеленило и паркиралишта;

Член 2.

Точката 1.2.4 ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛА се менува во став 2- Урбанистички план за с.Злетово со површина од 20,0 Ха и истиот гласи:

Урбанистички план за с.Злетово со површина од 155,0 Ха

Програмата за дополнување и измена на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Пробиштип за 2015 година влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Пробиштип.

**Број 26-305/8
27.02.2015 година
Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

Врз на член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002), а согласно со Законот за заштита и спасување (Службен Весник на РМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 41/14), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година разгледувајќи го Елаборатот за проценети штети од поплави на подрачјето на општина Пробиштип за јануари 2015 година го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на Елаборатот за проценети штети од елементарни непогоди на подрачјето на општина Пробиштип за јануари 2015 година

1. Се усвојува Збирниот Извештај за проценети штети од поплави на подрачјето на општина Пробиштип за јануари 2015 година.
2. Проценетата вредност на штетите настанати на подрачјето на општина Пробиштип од поплави за јануари 2015 година изнесува 32.201.000,00 денари.
3. Составен дел на овој Заклучок е Елаборатот за проценети штети од поплави на подрачјето на општина Пробиштип за јануари 2015 година бр.08-117/4 од 12.02.2015 година и Табеларниот преглед бр.08-117/4 од 12.02.2015 година.
4. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

**Број 26-305/10
27.02.2015 година
Пробиштип**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.**

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.29/2015

Врз основа на член 99 од Законот за градежно земјиште (Сл.весник на РМ бр.15/2015 од 02.02.2015), Советот на Општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, донесе:

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП ЗА 2011 ГОДИНА

Со оваа Програма се врши дополнување на Програмата за работа во областа со располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1095/4 од 29.07.2011 (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.32/2011 од 01.08.2011година) и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-866/5 од 22.05.2012година (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.43/2012 од 23.05.2012година) и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1547/8 од 30.10.2012 год. (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.48/2012 и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-1058/10 од 26.08.2013 год. (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.7/2013 и на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Пробиштип бр.07-689/11 од 26.15.2014 год. (Службен гласник на Општина Пробиштип бр.19/2014 и тоа како што следи:

ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СЕМЕЈНИ КУЌИ ВО ГРАД ПРОБИШТИП Општина Пробиштип

Ре-ден број	Бр.на ГП	Вкупна површина на ГП м ²	Намена на земјиштето (основна класа)	Намена на земјиштето (опис)	Бр.на КП во состав на ГП	Површина за градба м ²	Бруто развиена површина	Процент на изграденост %	Коефициент на искористеност на земјиштето	Максимална дозволена висина м	Ка-тност	Почетна /Утврдената цена по м ²	Вкупна почетна/ Утв. цена
163.1	3	557	Семејно домување	Семејна куќа	КП.бр.277/3	100	200	18 %	0.36	/	Пр+1		
163.2	9	547	Семејно домување	Семејна куќа	КП.бр.277/9	100	200	18%	0.36	/	Пр+1		
163.3	14	459	Семејно домување	Семејна куќа	КП.бр.563/14	100	200	22%	0.44	/	Пр+1		
163.4	35	298	Времено домување	Викенд куќи	КП.бр.332/35	36	108	12%	0.36	/	Су+Пр+Пк		
163.5	64	228	Времено домување	Викенд куќи	КП.бр.332/64	36	108	16%	0.47	/	Су+Пр+Пк		
163.6	72	293	Времено домување	Викенд куќи	КП.бр.332/72	25	75	9%	0.26	/	Су+Пр+Пк		

Број 26-305/10
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 126 став 1 алинеја 2 од Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 15/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014 и 135/2014) Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 25.12.2014 година, постапувајќи по Барањето поднесено од ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип бр. 01-64/2 од 20.02.2015 година, наш бр.26-301/1 од 20.02.2015 година, ја даде следната:

СОГЛАСНОСТ

За Програмата за екскурзии со учениците од трето и шесто одделение од ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Програмата за екскурзии со учениците од трето и шесто одделение од ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип.

Член 2

Составен дел на оваа Согласност е Барањето и Програмата на ООУ „Никола Карев“ од Пробиштип бр.01-64/2 од 20.02.2015 година, наш бр.26-301/1 од 20.02.2015 година.

Член 3

Одлуката стапува на сила со објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/11
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето на Група граѓани од улица Пониква во Злетово, бр.26-110/1 од 26.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Група граѓани од улица Пониква во Злетово** за финансиски средства за набавка на материјали за изградба на улица, **се прифаќа.**
2. Се задолжува градоначалникот на општина Пробиштип да изврши набавка на бараните материјали до максимален износ од 137.000,00 денари, а жителите од оваа улица да ја завршата физичката работа околу изградбата на улицата.
3. Градоначалникот да го задолжи одделението за комунални работи да врши надзор врз работите, за што ќе поднесе извештај до Советот по завршување на работите.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-1
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Ванчо Андонов од Пробиштип, бр. 26-16/1 од 05.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Ванчо Андонов од Пробиштип** за ослободување од плаќање на надоместок за уредување на градежно земјиште, **се прифаќа.**

2. Се одобрува намалување на надоместок за уредување на градежно земјиште во вредност пресметана од површината која што ја зафаќа атмосферската канализација од 90,5 м² по продажната цена од 4500 денари, или вкупно **407.250,00 денари**.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-2
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Ванче Поцев од Пробиштип, бр. 26-52/1 од 14.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот на општина Пробиштип врз основ на барањето од **Ванче Поцев од Пробиштип** за ослободување од комуналниот надомест за уредување на градежно земјиште за изградба на индивидуална стамбена куќа го задолжува одделението за урбанизам да го разгледа истото и да:
 - ги провери податоците внесени во него;
 - да ги провери инсталациите и да направи пресметка колку чини нивното дислоцирање;
 - да пресмета колку чинат комуналиите кои што треба да ги плати барателот;
 - да се провери колку инсталации има во плацот и да се понуду решение се со цел да се задоволата и двете страни
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-3
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од МПЦ – ОА Повардарска православна епархија, бр. 26-109/1 од 26.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **МПЦ – ОА Повардарска православна епархија** за финансиски средства за обнова на опожарена црква „Св.Атанасиј Велики“ во Богданци, **се одбива**, бидејќи нема средства во Буџетот на општина Пробиштип предвидени за оваа намена.
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-4
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Драгица Миновска од Злетово, бр. 26-77/1 од 20.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Драгица Миновска од Злетово** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.

2. Се одобруваат **4.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-5
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето од Здружението за Македонско Бугарско пријателство од Пробиштип бр.26-68/1 од 16.01.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Здружението за Македонско Бугарско пријателство од Пробиштип се одбива..**
2. Советот на општина Пробиштип има донесено Одлука за именување на плоштадот во чест на војводата Атанас Бабата, а поставувањето на спомен плочите и спомен обележјата ќе се спроведува по однапред утврдена динамика и согласно Програмите со кои се предвидува поставување на урбана опрема и други обележја на подрачјето на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-6
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Сребро Спасов од с.Ратавица, бр. 26-245/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Сребро Спасов од с.Ратавица** за еднакратна парична помош, поради претрпена штета од поплавите, **се одбива.**
2. Комисијата за проценка од штети формирана од Советот на општина Пробиштип во меѓувреме има излезено на лице место и има констатирано дека нема направено штета во вашиот дом од поплавите како што е наведено во вашето барање.
3. Доколку Комисијата констатирала дека имате штета Советот на општина Пробиштип ќе донесеше позитивна одлука согласно Правилникот за доделување на помош во случај на елементарни непогоди.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-7
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето на Група граѓани од улица „4“ во Пробиштип, бр.26-337/1 од 24.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. За барањето од Група граѓани од улица „4“ во Пробиштип е расправано и на претходните седници на Совет и Советот ги има задолжено службите да излезат на лице место и да ја констатираат состојбата, а нема добиено повратен одговор.
2. Советот на општина Пробиштип повторно ги задолжува службите да излезат на лице место и да пронајдат решение за овој проблем и истото да го дадат на Советот за да биде разгледано и доколку е потребно Советот да донесе одлука за да се излезе во пресрет на граѓаните од оваа улица.
3. Службите да достават Извештај до Советот на општина Пробиштип во рок од 30 дена.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-8
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето на Група граѓани од с.Кундино, Пробиштип, бр.26-246/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Асвалтниот пат кој води до с.Кундино не е предвиден во Програмата за изградба и одржување на улици и патишта за 2015 година. Советот ќе го вметне во Програмата за изградба и одржување на улици и патишта за наредните години.
2. Советот го задолжува градоначалникот и ЈКП „Никола Карев“ од Пробиштип да ги продолжат преговорите со „СИЛМАК“ од Кратово кој стопанисува со цевководот на кој треба да се приклучат селата Кундино и Гризилевци, за ставање во функција на водоводот во с.Кундино како што тоа се направи со с.Лесново.
3. Да се достави Извештај до Советот на општина Пробиштип во рок од 60 дена.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-9
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето на **Група граѓани од нас.Калниште**, Пробиштип, бр.26-274/2 од 16.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се задолжува одделението за комунални работи да ја провери состојбата и доколку потпорниот ѕид навлегува во парцелата за патот кој го користат барателите, да понуди соодветно решение за овозможување непречен пристап до патот;
2. Да се направи експропријација на приватниот имот кој зафаќа дел од патот или да се изнајде друго соодветно решение се со цел да се излезе во пресрет на граѓаните.

3. Одделението за комунални работи да достави Извештај до Советот на општина Пробиштип за сработеното во рок од 30 дена.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-10
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Јовица Сенчев од с.Плешенци, бр. 26-247/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот на општина Пробиштип има расправано повеќе пати по ова барање, за кое барателот има добиено и одговор од стручните службите во општина Пробиштип
2. Советот на општина Пробиштип го подржува решението кое е понудено од стручните служби од општина Пробиштип, доставено со претходниот одговор до барателот.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-11
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето на **МЗ од с.Дренак**, Пробиштип, бр.26-251/1 од 13.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот ги задолжува стручните служби да излезат на терен, да ја констатираат состојбата и да пронајдат соодветно решение за проблемот;
2. Се задолжува инспекциското одделение да ги прегледа површините и барањата од МЗ Дренак за кои се тврди дека се узурпирани, да постапи соодветно на Законските прописи и да ги алмарираат надлежните служби за да се решат настанатите проблеми;
3. Стручните служби да достават Извештај до Советот на општина Пробиштип за сработеното во рок од 60 дена.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-12
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето на Група граѓани од УЕ 24 (улицы Добревска, Древенска и 5^{-та}) во Пробиштип, бр.26-243/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се задолжува одделението за комунални работи да постави улично осветлување на улиците Древенска, Добревска и 5^{-та} согласно Програмата за улично осветлување донесена од Советот на општина Пробиштип.
2. По однос на атмосферските води Ве известуваме дека за нивно решавање нема соодветен Проект. Во наредниот период ќе се предвиди изработка на Проект за решавање на проблемот со атмосферската вода во УЕ 24.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-13
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Христијан Манасиевски од Пробиштип, бр. 26-296/2 од 19.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Христијан Манасиевски од Пробиштип** за финансиски средства за натпревар во бодибилдинг и Балканијада, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **15.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Средствата да се исплатат од Програмата за спроведување на активностите на спортските друштва за 2015 година.
4. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-14
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Дејан Стојановски од Пробиштип, бр. 26-277/1 од 16.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Дејан Стојановски од Пробиштип** за еднакратна парична помош поради лекување на дете, **се прифаќа**.
2. Согласно Правилникот донесен од Советот на општина Пробиштип се одобрува максимална сума од **5.000,00 денари**.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-15
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП Бр.29/2015

Барањето од Гордана Митевска од Пробиштип, бр. 26-242/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Гордана Митевска од Пробиштип** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **3.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-16
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по Барањето од Зора Јованова од Пробиштип, бр. 26-244/1 од 12.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Барањето од **Зора Јованова од Пробиштип** за еднакратна парична помош, **се прифаќа**.
2. Се одобруваат **3.000,00 денари** од Буџетот на општина Пробиштип.
3. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-17
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.

Врз основа на член 51 став 1 од Статутот на општина Пробиштип (Службен Гласник на општина Пробиштип бр.4/2005) и член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на општина Пробиштип на седницата одржана на ден 27.02.2015 година, расправајќи по барањето на **МЗ од с.Гујновци**, Пробиштип, бр.26-212/1 од 09.02.2015 година, а по предлог на Комисијата за молби и барања, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Советот на општина Пробиштип предлага при изработката на Планот за расчистување на речните корита и Елаборатот за узурпација на речните корита да се земат во предвид критичните места забележани во барањето;
2. Заклучокот влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен Гласник на општина Пробиштип.

Број 26-305/12-18
27.02.2015 година
Пробиштип

СОВЕТ НА ОПШТИНА ПРОБИШТИП
ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Ранко Давитков с.р.
